

Почитувани граѓани, **повеќе од 480** граѓански организации од Македонија, Србија, Црна Гора, Косово, Босна и Херцеговина и Албанија предводени од фондациите за отворено општество во соодветните држави, им се обратија на претседателот на ЕУ, г. Херман Ван Ромпуј, претседателот на Европската комисија, г. Жозе Мануел Баросо и на владите на државите што се членки на ЕУ и на Западен Балкан, а по повод Министерската конференција ЕУ – Западен Балкан, која се одржува на 2 јуни во Сараево, со барања за отворање на ново поглавје во односите помеѓу ЕУ и Западниот Балкан, за обележување јасен патоказ до полноправно членство во ЕУ на сите држави од овој регион и за давање нов поттик во обезбедувањето стабилност, демократија и регионална соработка. Во нивното обраќање граѓанските организации велат:

Ваши екселенции,

Ние, подолу потпишаните организации на граѓанското општество од Западен Балкан, силно веруваме дека е време да се отвори ново поглавје во односите меѓу ЕУ и државите од Западен Балкан. Министерската средба во Сараево е одлична можност за создавање **нов моментум** за процесот на пристапување на Западен Балкан во ЕУ и за дефинирање на патот до полноправно членство во Европската унија.

Во изминатава деценија, сите држави од Западен Балкан покажаа значителен реформски напредок и прогрес во исполнувањето на приоритетите утврдени со Солунската агенда и со Европските партнерства. Посветеноста на ЕУ кон иднината на регионот придонесе за плодниот развој на регионалната соработка, демократизацијата и развојните процеси во секоја од засегнатите држави, како и за стабилноста во регионот.

**Владите од регионот покажаа дека можат да ги исполнат условите доколку се тие јасно дефинирани, транспарентни и мерливи, како што тоа беше случај со визната либерализација.**

Сепак, Декларацијата од Загреб и Солунската агенда не се доволни за да ја консолидираат демократијата во државите од Западен Балкан, а ниту да гарантираат имплементација на реформите, зајакнување на регионалната соработка и зачувување на тешко постигнатиот напредок во областа на мирот и стабилноста.

Министерската средба во Сараево е единствена можност да се ревитализира процесот кој заостанува, и тоа преку преземање на следново:

**1. Нагласете ја важноста на зачувувањето на стабилноста на регионот** и на зајакнувањето на идниот демократски развој и економско здравување. Потврдете ја уште еднаш подготвеноста на ЕУ и на државите од Западен Балкан да работат заедно за да го забрзаат процесот на пристапување и осудете секаква фрагментација и поделба според етничка припадност.

**2. Поттикнете ги државите од регионот да се стремат кон исполнување на следниве цели:**

☐ Кандидатски статус за сите држави до крајот на 2011 година; и

☑ Отворање пристапни преговори со Македонија до крајот на 2010 година, а потоа и со другите држави кои се понапред во процесот, најдоцна до почетокот на 2012 година.

ЕУ треба да **дефинира јасни, транспарентни и мерливи репери**, кои би имале двојна намена:

☑ Да им овозможат на организациите на граѓанското општество да го следат напредокот на нивните држави и да ги повикуваат своите влади на одговорност; и

☑ Да им овозможат на ЕУ и на организациите на граѓанското општество да прават длабински мониторинг преку кој би можеле поуспешно да ги повикуваат владите на одговорност за постигнатиот напредок на нивните држави.

**3. Уште еднаш нагласете дека „билатералните прашања треба да ги решаваат засегнатите страни и тие не смеат да го задржуваат процесот на пристапување“**, како што е наведено во Стратегијата за проширување и главните предизвици 2009-2010 на Комисијата. Државите треба да преземат обврска да го постигнат тоа пред да се вклучат во Европската унија.

**4. Дајте нов поттик за заокружување на процесот на визната либерализација** за сите држави од Западен Балкан, вклучувајќи го и Косово, и охрабнете ги националните влади да овозможат безвизно патување во регионот за да се подобри заемната комуникација и соработка.

**5. Изразете ја подготвеноста**, како на ЕУ така и на државите од Западен Балкан, за **воспоставување и одржување редовен дијалог со организациите на граѓанското општество** вклучени во процесите на европеизацијата на нивните држави и во мониторингот на процесот на пристапување во ЕУ.

Државите од Западен Балкан би имале корист од една засилена и јасна политика за пристапување во ЕУ. Исто така, сегашната реалност на економска нестабилност и внатрешна реорганизација на институциите на ЕУ и на државите-членки во согласност со Лисабонскиот договор би имале корист од постоењето стабилни и посветени партнери во процесот на проширување. Бараме поддршката и помошта за државите од Западен Балкан и нивното подготвување за членство во ЕУ да биде главен приоритет за ЕУ, бидејќи тоа е нераскинливо поврзано со стабилната, просперитетна и кооперативна иднина на регионот на Западен Балкан.

Сараево, 1 јуни 2010 година

Иницијатори од Република Македонија:



**Листа на невладини организации кои го поддржуваат обраќањето на Фондацијата Институт отворено општество  
– Македонија и Македонскиот центар за европско образование**

<b>Бр.</b>	<b>Организација</b>	<b>Контакт лице</b>	<b>Е-меил</b>
01	Фондацијата Институт отворено општество – Македонија	Владимир Милчин	<a href="mailto:vmilcin@soros.org.mk">vmilcin@soros.org.mk</a>
02	Македонскиот центар за европско образование	Лидија Димова	<a href="mailto:lidija@mcet.org.mk">lidija@mcet.org.mk</a>
03	Центар за развој на медиуми – Скопје	Газменд Ајдини	<a href="mailto:gajdini@mdc.org.mk">gajdini@mdc.org.mk</a>
04	Фондација Метаморфозис – Скопје	Бардил Јашари	<a href="mailto:bardhyl@metamorphosis.org.mk">bardhyl@metamorphosis.org.mk</a>
05	Национален совет на жени на Македонија	Савка Тодоровска	<a href="mailto:sozm@mt.net.mk">sozm@mt.net.mk</a>
06	Центар за оддржлив развој на заедницата – Дебар	Гоце Љубиновски	<a href="mailto:gljubinovski@sonet.com.mk">gljubinovski@sonet.com.mk</a>
07	Центар за граѓанска иницијатива – Прилеп	Гоце Тодоровски	<a href="mailto:ccimk@t-home.mk">ccimk@t-home.mk</a>
08	Совет за глобална соработка	Трифун Костовски	<a href="mailto:info@cgc.org.mk">info@cgc.org.mk</a>
09	ФОРУМ - ЦСРД	Ѓунер Исмаил	<a href="mailto:ismail@forum-csrd.org.mk">ismail@forum-csrd.org.mk</a>

**Листа на невладини организации кои го поддржуваат обраќањето на Фондацијата Институт отворено општество  
– Македонија и Македонскиот центар за европско образование**

<b>Бр.</b>	<b>Организација</b>	<b>Контакт лице</b>	<b>Е-меил</b>
10	Граѓани за европска Македонија – ГЕМ	Адријана Трендова	<a href="mailto:atrend@soros.org.mk">atrend@soros.org.mk</a>
11	НВО Инфоцентар	Билјана Бејкова	<a href="mailto:bbejkova@nvoinfocentar.org.mk">bbejkova@nvoinfocentar.org.mk</a>
12	Македонски центар за меѓународна соработка	Сашо Клековски	<a href="mailto:skl@mcms.org.mk">skl@mcms.org.mk</a>
13	Заеднички вредности – Скопје	Хајрие Ахмед	<a href="mailto:hahmed@cv.org.mk">hahmed@cv.org.mk</a>
14	Регионален центар за оддржлив развој – Кратово	Борјанчо Мицевски	<a href="mailto:bmicevski@sonet.com.mk">bmicevski@sonet.com.mk</a>
15	Ековита – Неготино	Сашко Тодоров	<a href="mailto:ekovita@hotmail.com">ekovita@hotmail.com</a>
16	Центар за современи уметности - Скопје	Анита Ивковиќ	<a href="mailto:anita@scca.org.mk">anita@scca.org.mk</a>
17	Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р.М –ЕСЕ	Јасминка Фришчиќ	<a href="mailto:esem@esem.org.mk">esem@esem.org.mk</a>
18	Организација на жени Радика – Скопје	Азиза Асаноска	<a href="mailto:ozradika@t-home.mk">ozradika@t-home.mk</a>

**Листа на невладини организации кои го поддржуваат обраќањето на Фондацијата Институт отворено општество  
– Македонија и Македонскиот центар за европско образование**

<b>Бр.</b>	<b>Организација</b>	<b>Контакт лице</b>	<b>Е-меил</b>
19	Европско здружение на студенти по право – ЕЛСА - Скопје	Љупка Новеска	<a href="mailto:president@elsa-rm.org.mk">president@elsa-rm.org.mk</a>
20	Младински образовен форум – Скопје	Илија Жупаноски	<a href="mailto:ilija_zupanoski@mof.org.mk">ilija_zupanoski@mof.org.mk</a>
21	Организација на жени Кумановка - Куманово	Виолета Петровска	<a href="mailto:vajlet2002@yahoo.com">vajlet2002@yahoo.com</a>
22	Граѓанско движење Разбуди се!	Артан Груби	<a href="mailto:info@zgjohu.com.mk">info@zgjohu.com.mk</a>
23	Светска академија за карпеста уметност	доцент д-р Душко Алексовски	<a href="mailto:karpumet@t-home.mk">karpumet@t-home.mk</a>
24	Светска федерација за палеолингвистика	доцент д-р Душко Алексовски	<a href="mailto:karpumet@t-home.mk">karpumet@t-home.mk</a>
25	Македонски центар за карпеста уметност	доцент д-р Душко Алексовски	<a href="mailto:karpumet@t-home.mk">karpumet@t-home.mk</a>
26	Здружение за развој и активизам Аква - Струга	Димитри Голабоски	<a href="mailto:dgolaboski@sonet.com.mk">dgolaboski@sonet.com.mk</a>
27	Хуманитарно здружение на Ромите – Месечина - Кичево	Муамед Алоски	<a href="mailto:mesečinakicevo@yahoo.com">mesečinakicevo@yahoo.com</a>

**Листа на невладини организации кои го поддржуваат обраќањето на Фондацијата Институт отворено општество – Македонија и Македонскиот центар за европско образование**

<b>Бр.</b>	<b>Организација</b>	<b>Контакт лице</b>	<b>Е-меил</b>
28	ЗГ Извор Кратово	Милош Димитровски	<a href="mailto:izvorkratovo@yahoo.com">izvorkratovo@yahoo.com</a>
29	Институт за човекови права - Скопје	Маргарита Цаца Николовска	<a href="mailto:instituteforhumanrights@gmail.com">instituteforhumanrights@gmail.com</a>
30	Центар за развој на заедницата – Кичево	Елизабета Ристеска	<a href="mailto:ngoscki@sonet.com.mk">ngoscki@sonet.com.mk</a>
31	Младински културен центар – Битола	Сашо Додовски	<a href="mailto:mkcbt@t-home.mk">mkcibt@t-home.mk</a>
32	Акција Здруженска - Скопје	Марија Савовска	<a href="mailto:zdruzenska@t-home.mk">zdruzenska@t-home.mk</a>
33	Општествено неподобен политички театар – Скопје	Кристина Леловац	<a href="mailto:kikakicksass@gmail.com">kikakicksass@gmail.com</a>
34	Чекор по чекор – Скопје	Сузана Киранциска	<a href="mailto:skiran@soros.org.mk">skiran@soros.org.mk</a>
35	Плоштад Слобода - Скопје	Дамјан Здравев	<a href="mailto:damjanzdravev@gmail.com">damjanzdravev@gmail.com</a>
36	Про-медиа - Скопје		<a href="mailto:mkklime@t-home.mk">mkklime@t-home.mk</a>
37	Регионален центар за одржлив развој – Гевгелија	Катерина Хаџи-Николова	<a href="mailto:khadzinikolova@sonet.com.mk">khadzinikolova@sonet.com.mk</a>

**Листа на невладини организации кои го поддржуваат обраќањето на Фондацијата Институт отворено општество  
– Македонија и Македонскиот центар за европско образование**

<b>Бр.</b>	<b>Организација</b>	<b>Контакт лице</b>	<b>Е-меил</b>
38	Центар за поддршка на заедницата - Ресен	Енгин Бахтијар	<a href="mailto:ebahtijar@sonet.com.mk">ebahtijar@sonet.com.mk</a>
39	ЦИВИЛ – Центар за слобода	Џабир Мехмети Дерала	<a href="mailto:civil.mk@gmail.com">civil.mk@gmail.com</a>
40	Здружение на граѓани – Х.Е.Р.А.	Бојан Јовановски	<a href="mailto:hera@hera.org.mk">hera@hera.org.mk</a>
41	Р.Р.О.М.А.	Даниела Јаневска	<a href="mailto:romassn@ymail.com">romassn@ymail.com</a>
42	Здружение на новинари на Македонија – Скопје	Газмент Ајдини	<a href="mailto:gajdini@mdc.org.mk">gajdini@mdc.org.mk</a>
43	Центар за развој на Пелагонискиот плански регион	Емилија Ѓероска	<a href="mailto:crpelagonija@gmail.com">crpelagonija@gmail.com</a>
44	Фондација за развој на локална заедница – Штип	Невенка Лонгурова Гирова	<a href="mailto:nlongurova@sonet.com.mk">nlongurova@sonet.com.mk</a>
45	Здружение за заштита на културниот идентитет на Еѓипќаните Изида - Ресен	Зизо Љамковски	<a href="mailto:izidaresen@gmail.com">izidaresen@gmail.com</a>
46	Прогрес – Иститут за социјална демократија - Скопје	Сашо Додовски	<a href="mailto:saso.dodovski@progres.org.mk">saso.dodovski@progres.org.mk</a> <a href="mailto:sasodod@yahoo.com">sasodod@yahoo.com</a>
47	Хуманитарна организација „Хаџеган“ - Ресен	Ферат Шемшединовски	<a href="mailto:haceganresen@yahoo.com">haceganresen@yahoo.com</a>

**Листа на невладини организации кои го поддржуваат обраќањето на Фондацијата Институт отворено општество  
– Македонија и Македонскиот центар за европско образование**

<b>Бр.</b>	<b>Организација</b>	<b>Контакт лице</b>	<b>Е-меил</b>
48	Здружение на граѓани Музичка младина - Ресен	Љупчо Крстевски	<a href="mailto:muzmladina@yahoo.com">muzmladina@yahoo.com</a>
49	Здружение за образование, култура, уметност и спорт „Нијази Беј“ - Ресен	Џемал Мехмед	<a href="mailto:neksad@yahoo.com">neksad@yahoo.com</a>
50	Центар за одржлив развој „Порта“ –Струмица	Митко Николов	<a href="mailto:mnikolov@sonet.com.mk">mnikolov@sonet.com.mk</a>
51	Реактор – Истражување во акција – Скопје	Наташа Илиевска	<a href="mailto:info@reactor.org.mk">info@reactor.org.mk</a>
52	Центар за истражување на граѓанското општество - Скопје	Суад Мисини	<a href="mailto:csrconline@yahoo.com">csrconline@yahoo.com</a>
53	Македонско здружение за едукација и социјализација – Ромацес - Штип	Уљуши Кадриев	<a href="mailto:romaces_mkd@yahoo.com">romaces_mkd@yahoo.com</a>
54	Центар за оддржлив развој АЛКА Скопје	Суеда Бајрактар	<a href="mailto:alka@alka.org.mk">alka@alka.org.mk</a>
55	ЗГ ИНИ Винаца	Тодор Цонев	<a href="mailto:zgini@t-home.mk">zgini@t-home.mk</a>
56	Полио плус - Скопје	Наташа Постоловска	<a href="mailto:npost@equal.org.mk">npost@equal.org.mk</a>



**Листа на невладини организации кои го поддржуваат обраќањето на Фондацијата Институт отворено општество  
– Македонија и Македонскиот центар за европско образование**

Бр.	Организација	Контакт лице	Е-меил
57	Центар за граѓански комуникации – Скопје	Герман Филков	<a href="mailto:gfilkov@ccc.org.mk">gfilkov@ccc.org.mk</a>
58	Извиднички одред „Мирко Милевски“ - Кичево	Чедомир Арсовски	<a href="mailto:simcedo@yahoo.com">simcedo@yahoo.com</a>
59	ЗГ за целосен развој на Турците во источниот дел на РМ - Штип	Јонуз Али	<a href="mailto:emstip2002@yahoo.com">emstip2002@yahoo.com</a>
60	ЗГ Сирма - Куманово	Татјана Крстевска	<a href="mailto:tatjana_krstevska@yahoo.com">tatjana_krstevska@yahoo.com</a>
61	Регионален центар за застапување - Делчево	Тереза Филобок	<a href="mailto:tfilobok@sonet.com.mk">tfilobok@sonet.com.mk</a>
62	Евроатлански совет на Македонија	Билјана Радева	<a href="mailto:biljana.radeva@atamacedonia.org.mk">biljana.radeva@atamacedonia.org.mk</a>
63	Македонски бизнис и ресурсен центар за трговска и инвестициска мрежа - Скопје		